

Службен весник

на Република Македонија

Број 128

11 јули 2018, среда

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2484. Календар за организација и работа во основните училишта во учебната 2018/2019 година.....	2	2497. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	7
2485. Одлука за избор на судија поротник на Основен суд Крива Паланка...	2	2498. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	7
2486. Одлука за избор на судија поротник на Основен суд Кичево.....	3	2499. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	8
2487. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	3	2500. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	8
2488. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	3	2501. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	9
2489. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	3	2502. Решение за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари во Република Македонија по потекло од Република Бугарија.....	9
2490. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	4	2503. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	10
2491. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	4	2504. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	11
2492. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	5	Огласен дел	1-68
2493. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	5		
2494. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	6		
2495. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	6		
2496. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	7		

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

2484.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука донесе

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2018/2019 година.

Член 2

Учебната година во основните училишта почнува на 1 септември 2018 година, а завршува на 31 август 2018 година.

Наставната година започнува на 3 септември 2018 година и завршува на 10 јуни 2019 година.

Член 3

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие.

Првото полугодие започнува на 3 септември 2018 година и завршува на 31 декември 2018 година.

Второто полугодие започнува на 21 јануари 2019 година и завршува на 10 јуни 2019 година.

Член 4

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започнува на 01 јануари 2019 година и завршува на 20 јануари 2019 година.

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2019 година и завршува на 31 август 2019 година.

Член 5

Основните училишта во времето од 12 јуни до 21 јуни 2019 година организираат дополнителна настава, поправни испити и одделенски испити, а од 15 август до 21 август 2019 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити и одделенски испити и ги спроведуваат истите.

Член 6

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Член 7

Во текот на наставната година во основните училишта се остваруваат 180 наставни денови.

Член 8

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 9

Работните деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии, денот на еколошката акција на младите во Република Македонија, денот на училиштето и традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2017/2018 година во основните училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.116/17).

Член 11

Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2018 година.

Бр. 12-7940/1
29 јуни 2018 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р **Арбер Адеми**, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2485.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.107/2005), член 42 и 43 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), во врска со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.83/2018), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018) и член 26 став 1 и 2 од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015 и 12/2017), Судскиот совет на Република Македонија на 280-та седница одржана на ден 5.7.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА ПОРОТНИК НА ОСНОВЕН СУД КРИВА ПАЛАНКА

За судија поротник на Основен суд Крива Паланка е избрана:

- Нада Додевска.

Оваа одлука влегува во сила 5.7.2018 година.

Бр.02-1002/1
6 јули 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

2486.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.107/2005), член 42 и 43 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), во врска со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.83/2018), член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018) и член 26 став 1 и 2 од Деловникот за работа на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.197/2015 и 12/2017), Судскиот совет на Република Македонија на 280-та седница одржана на ден 5.7.2018 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА ПОРОТНИК НА
ОСНОВЕН СУД КИЧЕВО

За судија поротник на Основен суд Кичево се избрани:

1. Лилјана Костадиноска
2. Трајче Апостолоски
3. Димитар Димоски
4. Даниела Нанческа
5. Мерита Адиљи
6. Абди Садику
7. Маја Крстеска
8. Јетмир Ајрадини
9. Херолинд Исеини
10. Кристина Станкоска
11. Милка Гуроска и
12. Васо Коруноски.

Оваа одлука влегува во сила 5.7.2018 година.

Бр.02-1003/1 6 јули 2018 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Зоран Карацовски, с.р.
--	--

2487.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 5.7.2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на Лидија Тасева, судија на Врховниот суд на Република Македонија, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 5.7.2018 година.

Бр.02-1000/1 6 јули 2018 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Зоран Карацовски, с.р.
--	--

2488.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 5.7.2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на Мустафа Дардхишта, судија на Апелациониот суд Скопје, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 5.7.2018 година.

Бр.02-1001/1 6 јули 2018 година Скопје	Судски совет на Република Македонија Претседател, Зоран Карацовски, с.р.
--	--

2489.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/17 и 83/2018), објавува

О Г Л А С

- За избор на 1 (еден) судија на Вишиот управен суд и
- За избор на 2 (двајца) судии на Управниот суд.

Кандидатите за избор на судија на Вишиот управен суд треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и посебните услови од член 17 став 2 алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010) во врска со член 9 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.83/2018).

Кандидатите за избор на судија на Управниот суд треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и посебните услови од член 17 став 2 алинеја 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010) во врска со член 9 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.83/2018).

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса: <http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti>. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ.

Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Бр.08-997/2
6 јули 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2490.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2018 година бр.04-216/2 од 30 мај 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Вага“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Вага“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброто од 23,30 г, чистота на среброто од 19,43 г, во квадратна форма со димензии 37 x 37 мм, полирани со позлата и вметнато кобалтно стакленце со димензии 18,4 x 6,1 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- На аверсот, во централниот дел на монетата се прикажани четири атласа коишто го држат небото и круг со симболите на сите хороскопски знаци. На вметнатото кобалтно стакленце е претставена слика на северното небо со ѕвездата Северница во центарот, опкружена со ѕвездието Вага. Во долниот дел е претставен цртеж на Сончевиот Систем. На основата е прикажан дел од небесната карта. Во долниот дел од аверсот се прикажани грбот на Република Македонија и годината на издавање на монетата – „2018“. Исто така, прикажани се и натписите на македонски јазик: „Република Македонија“ и „100 денари“.

- На реверсот, во горниот дел од монетата е претставена слика на вага од ѕвездениот атлас „Firmamentum Sobiescianum“ создаден од Јоханес Хевелиј на крајот на 17 век. Сликата на хороскопскиот знак вага и неговото ѕвездије преминува и на вметнатото кобалтно стакленце. Во горниот дел од монетата е претставен симболот на хороскопскиот знак вага. Во долниот дел е претставена златна слика на вага, врз цртеж на кој е претставен Сончевиот Систем. На десната страна е прикажано латинското име на хороскопскиот знак – LIBRA, а на левата страна, ознаката Ag925.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XI-1/2018
10 јули 2018 година
Скопје

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами, с.р.**

2491.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2018 година бр. 04-216/2 од 30 мај 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Вага“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О бр. 02-15/XI-1/2018 од 10 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 128/18).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/XI-2/2018
10 јули 2018 година
Скопје

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами**, с.р.

2492.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2018 година бр.04-216/2 од 30 мај 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Скорпија“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (седум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Скорпија“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброт од 23,30 г, чистота на среброт од 19,43 г, во квадратна форма со димензии 37 x 37 мм, полирани со позлата и вметнато кобалтно стакленце со димензии 18,4 x 6,1 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- На аверсот, во централниот дел на монетата се прикажани четири атласа коишто го држат небото и круг со симболите на сите хороскопски знаци. На вметнатото кобалтно стакленце е претставена слика на северното небо со свездата Северница во центарот, опкружена со созвездието Скорпија. Во долниот дел е претставен цртеж на Сончевиот Систем. На основата е прикажан дел од небесната карта. Во долниот дел од аверсот се прикажани грбот на Република Македонија и годината на издавање на монетата – „2018“. Исто така, прикажани се и натписите на македонски јазик: „Република Македонија“ и „100 денари“.

- На реверсот, во горниот дел од монетата е претставена слика на скорпија од свездениот атлас „Firmamentum Sobiescianum“ создаден од Јоханес Хе-

велиј на крајот на 17 век. Сликата на хороскопскиот знак скорпија и неговото созвездие преминува и на вметнатото кобалтно стакленце. Во горниот дел од монетата е претставен симболот на хороскопскиот знак скорпија. Во долниот дел е претставена златна слика на скорпија, врз цртеж на кој е претставен Сончевиот Систем. На левата страна е прикажано латинското име на хороскопскиот знак – SCORPIUS, а на десната страна, ознаката Ag925.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/XI-3/2018
10 јули 2018 година
Скопје

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами**, с.р.

2493.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2018 година бр. 04-216/2 од 30 мај 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Скорпија“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О бр. 02-15/XI-3/2018 од 10 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 128/18).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/XI-4/2018
10 јули 2018 година
Скопје

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами**, с.р.

2494.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2018 година бр.04-216/2 од 30 мај 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. Никола Чудотворец“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 (пет илјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. Никола Чудотворец“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброт од 7,00 г, чистота на среброт од 6,48 г, во правоаголна форма со димензии 17 x 24 мм, полирана е со тампон печатење со златна прашина и содржи кристали „сваровски“.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- На аверсот, во централниот дел на кованата пара е поставен грбот на Република Македонија. Под грбот е прикажана годината на издавање „2018“. Во горниот дел на аверсот е наведена деноминацијата - „10 денари“, а во долниот дел - името на земјата што ја издава кованата пара - „Република Македонија“ (и двете на македонски јазик). На двете страни долж вертикалните рабови има цветен украс.

- На реверсот, во централниот дел на кованата пара се наоѓа портретот на св. Никола Чудотворец, со испечатен златен ореол и украс во позадината. Над портретот се поставени два розови кристала „сваровски“. Долж вертикалните рабови е испишано името на светецот чиј портрет се наоѓа во централниот дел на парата. Во долниот лев агол е испишана ознаката „Ag 925“.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/XI-5/2018
10 јули 2018 година
Скопје

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами**, с.р.

2495.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2018 година бр. 04-216/2 од 30 мај 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. Никола Чудотворец“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О бр. 02-15/XI-5/2018 од 10 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 128/18).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/XI-6/2018
10 јули 2018 година
Скопје

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами**, с.р.

2496.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованиците пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2018 година бр.04-216/2 од 30 мај 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. Серафим Саровски“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 (пет илјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. Серафим Саровски“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброт од 7,00 г, чистота на среброт од 6,48 г, во правоаголна форма со димензии 17 x 24 мм, полирана е со тампон печатење со златна прашина и содржи кристали „сваровски“.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- На аверсот, во централниот дел на кованата пара е поставен грбот на Република Македонија. Под грбот е прикажана годината на издавање „2018“. Во горниот дел на аверсот е наведена деноминацијата - „10 денари“, а во долниот дел - името на земјата што ја издава кованата пара - „Република Македонија“ (и двете на македонски јазик). На двете страни долж вертикалните рабови има цветен украс.

- На реверсот, во централниот дел на кованата пара се наоѓа портретот на св. Серафим Саровски, со испечатен златен ореол и украс во позадината. Над портретот се поставени два зелени кристала „сваровски“. Долж вертикалните рабови е испишано името на светецот чиј портрет се наоѓа во централниот дел на парата. Во долниот десен агол е испишана ознаката „Ag 925“.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованиците пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XI-7/2018
10 јули 2018 година
Скопје

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами**, с.р.

2497.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованиците пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2018 година бр. 04-216/2 од 30 мај 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. Серафим Саровски“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О бр. 02-15/XI-7/2018 од 10 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 128/18).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XI-8/2018
10 јули 2018 година
Скопје

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами**, с.р.

2498.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованиците пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2018 година бр.04-216/2 од 30 мај 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. Сергиј Радонежски“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 (пет илјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. Сергиј Радонежски“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброт од 7,00 г, чистота на среброт од 6,48 г, во правоаголна форма со димензии 17 x 24 мм, полирана е со тампон печатење со златна прашина и содржи кристали „сваровски“.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- На аверсот, во централниот дел на кованата пара е поставен грбот на Република Македонија. Под грбот е прикажана годината на издавање „2018“. Во горниот дел на аверсот е наведена деноминацијата - „10 денари“, а во долниот дел - името на земјата што ја издава кованата пара - „Република Македонија“ (и двете на македонски јазик). На двете страни долж вертикалните рабови има цветен украс.

- На реверсот, во централниот дел на кованата пара се наоѓа портретот на св. Сергиј Радонежски, со испечатен златен ореол и украс во позадината. Над портретот се поставени два црвени кристала „сваровски“. Долж вертикалните рабови е испишано името на светецот чиј портрет се наоѓа во централниот дел на парата. Во долниот десен агол е испишана ознаката „Ag 925“.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами**, с.р.

О. бр. 02-15/XI-9/2018
10 јули 2018 година
Скопје

2499.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2018 година бр. 04-216/2 од 30 мај 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. Сергиј Радонежски“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О бр. 02-15/XI-9/2018 од 10 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 128/18).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами**, с.р.

О бр. 02-15/XI-10/2018
10 јули 2018 година
Скопје

2500.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2018 година бр.04-216/2 од 30 мај 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. Пантелејмон“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 (пет илјади) парчиња ковани пари за колекционерски цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. Пантелејмон“, изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброт од 7,00 г, чистота на среброт од 6,48 г, во правоаголна форма со димензии 17 x 24 мм, полирана е со тампон печатење со златна прашина и содржи кристали „сваровски“.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- На аверсот, во централниот дел на кованата пара е поставен грбот на Република Македонија. Под грбот е прикажана годината на издавање „2018“. Во горниот дел на аверсот е наведена деноминацијата - „10 денари“, а во долниот дел - името на земјата што ја издава кованата пара - „Република Македонија“ (и двете на македонски јазик). На двете страни долж вертикалните рабови има цветен украс.

- На реверсот, во централниот дел на кованата пара се наоѓа портретот на св. Пантелејмон, со испечатен златен ореол и украс во позадината. Над портретот се поставени два сини кристала „сваровски“. Долж вертикалните рабови е испишано името на светецот чиј портрет се наоѓа во централниот дел на парата. Во долниот лев агол е испишана ознаката „Ag 925“.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XI-11/2018
10 јули 2018 година
Скопје

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами**, с.р.

2501.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13) и точка 2 од Одлуката за определување редослед по кој вицегувернерите ќе го заменуваат гувернерот за време на неговото отсуство од работа во текот на 2018 година бр. 04-216/2 од 30 мај 2018 година, Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели од серијата „Православни светци“, со име „Св. Пантелејмон“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О бр. 02-15/XI-11/2018 од 10 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 128/18).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Фадил Бајрами**, с.р.

О бр. 02-15/XI-12/2018
10 јули 2018 година
Скопје

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

2502.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЧУМА КАЈ МАЛИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА****Член 1**

Во Решението за забрана на увоз и транзит на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари во Република Македонија по потекло од Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/18), во членот 1 алинеја 2 зборот “регионот“ се заменува со зборот “регионите“, а по зборот “Јамбол/Yambol“ се додаваат зборовите: “и Бургас/Burgas“.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02 – 2356/4
11 јули 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****2503.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 3.7.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МАНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со седиште на бул. Партизански Одреди бр.18, Центар -Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за термоелектроцентрала на биомаса „МАНД“, со планирана моќност од 160 kW и со локација на КП бр.1125/26, К.О Мацари, општина Гази Баба, Скопје.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МАНД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт импорт Скопје, со седиште на бул. Партизански Одреди бр.18, Центар -Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-ВМ-236;
- назив на електроцентралата: термоелектроцентрала на биомаса „МАНД“;
- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.1125/26, К.О Мацари, општина Гази Баба, Скопје;
- планирана моќност на електроцентралата: 160 kW;
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1270 MWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 3 години;
- датум на престанок на важење на ова решение: 03.07.2021 година.

3. Термоелектроцентралата на биомаса „МАНД“, со планирана моќност од 160 kW и со локација КП бр.1125/26, К.О Мацари, општина Гази Баба, Скопје, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-61/18

3 јули 2018 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

2504.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги НИМЕКС СА Александар и други ДОО увоз – извоз Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 3.7.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги НИМЕКС СА Александар и други ДОО увоз – извоз Скопје, со седиште на ул.„1613“ бр.1-2/45, Скопје - Аеродром, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за термоелектроцентра на биомаса „Нимекс Енергетика“, со планирана моќност од 990 kW и со локација на КП. бр.501/1 КО Таринци, м.в. Река, општина Карбинци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги НИМЕКС СА Александар и други ДОО увоз – извоз Скопје, со седиште на ул.„1613“ бр.1-2/45, Скопје - Аеродром;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-ВМ-237;

- назив на електроцентралата: термоелектроцентра на на биомаса „Нимекс Енергетика“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП. бр. 501/1 КО Таринци, м.в. Река, општина Карбинци;

- планирана моќност на електроцентралата: 990 kW;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 7920 MWh;

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 3 години;

- датум на престанок на важење на ова решение: 03.07.2021 година.

3. Термоелектроцентралата на биомаса „Нимекс Енергетика“, со планирана моќност од 990 kW и со локација на КП. бр. 501/1 КО Таринци, м.в. Река, општина Карбинци, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-62/18

3 јули 2018 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018128